

**ЗДРУЖЕНИЕ ХОПС – ОПЦИИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ Скопје**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

за годината завршена на 31 декември 2021  
со

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

## СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР .....	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ .....	5
БИЛАНС НА СОСТОЈБА .....	6
ДЕЛОВЕН ФОНД .....	6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ .....	8

**PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

T+389 (0)2 3233 302

[www.rsm.mk](http://www.rsm.mk)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

### До ЗДРУЖЕНИЕ ХОПС – ОПЦИИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ Скопје

#### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЗДРУЖЕНИЕТО ХОПС – ОПЦИИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ Скопје (ХОПС - Скопје) коишто го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2021, како и билансот на приходи и расходи и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации, изготвени на модифицирана готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме

#### THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

#### РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ

**PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Т+389 (0)2 3233 301

Т+389 (0)2 3233 302

www.rsm.mk

ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**Мислење**

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЗДРУЖЕНИЕТО ХОПС – ОПЦИИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ Скопје заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации.

Скопје, 12.05.2022

Овластен ревизор

Љубица Евтимовска Костовска



Друштво за ревизија

PCM Македонија ДООЕЛ Скопје

 RSM  
Друштво за ревизија PCM  
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ

## БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

<i>(во илјади денари)</i>	Белешка	Година завршена на 31-дек	
		2021	2020
<b>ПРИХОДИ</b>			
Приходи од донации	4	26.532	29.740
Приходи од продажба	4	31	-
Камати и курсни разлики	4	-	4
Останати приходи	4	-	14
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>		<b>26.563</b>	<b>29.758</b>
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	4	5.934	6.525
<b>РАСХОДИ</b>			
Програмски расходи	5	26.889	30.349
<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>		<b>26.889</b>	<b>30.349</b>
<b>Остварен вишок на приходи / (Непокриени расходи)</b>		<b>5.608</b>	<b>5.934</b>
Данок на непризнаени расходи			
<b>Остварен вишок на приходи по оданочување / (Непокриени расходи по оданочување)</b>		<b>5.608</b>	<b>5.934</b>

Скопје, 22.02.2022

---

Хајди Штерјова Симоновиќ  
Извршен директор

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

(во илјади денари)	Белешка	Година завршена на	
		2021	2020
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b><u>Долгорочни средства</u></b>		<b>3.981</b>	<b>3.550</b>
Материјални средства	6	3.981	3.550
Нематеријални средства	6.1	-	-
<b><u>Тековни средства</u></b>		<b>5.774</b>	<b>6.151</b>
Побарувања од купувачи	7	-	6
Останати побарувања	8	133	179
Парични средства	9	5.641	5.966
<b><u>АВР</u></b>	10	-	-
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>9.755</b>	<b>9.701</b>
<b>ФОНДОВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b><u>Фондови и резерви</u></b>		<b>3.981</b>	<b>3.550</b>
Деловен фонд		2.805	2.374
Ревалоризациона резерва		1.176	1.176
<b><u>Тековни обврски</u></b>		<b>166</b>	<b>217</b>
Обврски спрема добавувачи	11	166	217
Останати обврски	12	-	-
<b><u>ПВР</u></b>	13	<b>5.608</b>	<b>5.934</b>
<b>ВКУПНО ФОНДОВИ И ОБВРСКИ</b>		<b>9.755</b>	<b>9.701</b>

Скопје, 22.02.2022

Хајди Штерјова Симоновиќ  
Извршен директор

## ДЕЛОВЕН ФОНД

<b>Преглед на движењето на деловниот фонд, ревалоризационите резерви и акумулираните вишоци на приходи</b>				
<i>(во илјади денари)</i>	Деловен фонд	Ревалоризациони резерви	Акумулирани вишоци на приходи	Вкупно
<b>2020</b>				
<b>Состојба на 01.01.</b>	<b>2.439</b>	<b>1.176</b>	<b>6.525</b>	<b>10.140</b>
Приходи во годината			29.758	29.758
Расходи во годината			(30.349)	(30.349)
Зголемување на материјални средства/ (капитални расходи)	41		-	41
Амортизација	(124)			(124)
Ревалоризација	18			18
<b>Состојба на 31.12.</b>	<b>2.374</b>	<b>1.176</b>	<b>5.934</b>	<b>9.484</b>
<b>2021</b>				
<b>Состојба на 01.01.</b>	<b>2.374</b>	<b>1.176</b>	<b>5.934</b>	<b>9.484</b>
Приходи во годината			26.563	26.563
Расходи во годината			(26.889)	(26.889)
Амортизација	(107)			(107)
Ревалоризација	538			538
<b>Состојба на 31.12.</b>	<b>2.805</b>	<b>1.176</b>	<b>5.608</b>	<b>9.589</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 1. Општо за ХОПС – Опции за здрав живот Скопје

**ХОПС – Опции за здрав живот Скопје** е здружение на граѓани што од 1997 година активно ги спроведува своите програми и активности во Скопје и во останатите градови во Република Северна Македонија. Во 1997 година првпат ги вовеле програмите за размена на опрема за инјектирање во Р. С. Македонија, со цел превенција на ХИВ/СИДА помеѓу корисници/чки на дроги и нивните семејства, а три години подоцна, во 2000 година, почна со имплементација на првата програма за поддршка на сексуални работници/чки во Скопје. Оттогаш наваму успешно развива и спроведува програми за намалување штети од употреба на дрога, превенција на ХИВ/СИДА и други сексуално и по крвен пат преносливи инфекции, како и програми за социјално вклучување на ранливите и маргинализираните заедници во Република Македонија.

ХОПС е добитник на Меѓународната награда за ХИВ/СИДА и човекови права за 2010 година, што ја доделуваат Канадската правна мрежа за ХИВ/СИДА – [www.aidslaw.ca](http://www.aidslaw.ca) и Хјуман рајтс воч – [www.hrw.org](http://www.hrw.org).

Во своето делување ХОПС првенствено своите активности ги спроведува со цел подобрување на статусот на корисниците на дрога и сексуалните работници, како и на сите останати маргинализирани групи во општеството и во тој контекст сите тие се директни корисници или целни групи во работењето на здружението.

Од друга страна ХОПС дава поддршка за основање и работа на други граѓански здруженија во Скопје и пошироко низ Македонија, со слична мисија како ХОПС и кои имаат потенцијал да работат со слични целни групи. ХОПС делува како ментор и помагач во функционирањето на овие здруженија и во нивниот подобар пристап до корисниците.

Во своите напори за застапување, креирање, измена и донесување на политики во полза на корисниците на дрога и сексуалните работници како и на останатите маргинализирани групи, ХОПС соработува со јавните институции носители на политиките (на пр. Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална политика), донатори и меѓународни организации кои се присутни во Македонија и кои делуваат на истото поле на работа.

#### Тековна состојба на правното лице од регистарот на комори

ЕМБС	5290350
Целосен назив на правното лице	Здружението ХОПС – опции за здрав живот - Скопје
Седиште	Христо Смирненски бр.48-1/6, 1000 Скопје
Датум на основање	26.01.1999
Единствен даночен број	4030999365052
Приоритетна дејност	94.11 – Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место



## **2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Финансиските извештаи на ХОПС – Опции за здрав живот Скопје се изготвени во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија, а се однесуваат на работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководство на непрофитни организации ("Службен весник на РСМ" бр. 24/03, 17/11 и 154/15) и Правилникот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РСМ 42/03, 08/09, 12/09 и 175/11), како и соодветните подзаконски прописи донесени врз основа на Законот за непрофитни организации.

Финансиските извештаи се изготвени според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Тоа значи дека финансиските извештаи се изготвени на готовинска основа, каде што приходите се признаваат кога се наплатени, а расходите кога се платени, со дозволено пречекорување од 30 дена по завршување на извештајниот период.

Финансиските извештаи се изготвени врз претпоставка на континуитет во работењето, односно ХОПС – Опции за здрав живот Скопје нема намера и нема причини да ги прекине активностите во блиска иднина.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

### 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики на ХОПС – Опции за здрав живот Скопје доследно се применуваат од година во година.

#### 3.1 Политика на признавање на приходите и расходите

Признавањето на приходите и расходите се спроведува согласно член 13 од Законот за сметководство за непрофитни организации, односно според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции значи приходите да се признаат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции значи расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Ставките на залихите на материјали се признаваат во расходи по набавна вредност. Набавната вредност ја сочинува куповната цена, зголемена за увозните царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка, намалени за дисконти и за работи.

#### 3.2 Долгорочни средства

Долгорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар којшто се отпишува еднократно независно од корисниот век на употреба.

##### *Амортизација*

Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани во Правилникот за сметководство на непрофитни организации сè додека вредноста на долгорочните средства не биде во целост надоместена. Кога ќе

се надомести вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата, односно кога износот на набавната вредност на средствата е еднаков со отпишаната вредност, престанува натамошното пресметување на амортизацијата. Тоа важи и ако средствата потоа се користат за вршење на дејноста.

Отписот на вредноста на долгорочните средства се спроведува со праволиниска метода на отпис со примена на годишни стапки пропишани од страна на министерот за финансии во Правилникот за сметководство на непрофитни организации. Во прилог се дадени годишните стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки:

Градежни објекти - згради	1%
Опрема	14% до 20%
Компјутери	20%
Мебел	10% до 20%

Основица за отпис на долгорочните средства е набавната, односно ревалоризираната вредност на долгорочните средства.

Пресметувањето на амортизацијата на материјалните средства започнува да се врши од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста.

#### *Ревалоризација*

Пресметката на ревалоризација на долгорочните средства се врши согласно член 15 од Законот за сметководство за непрофитни организации и членовите 29 и 29-а од Правилникот. Согласно цитираните законски одредби, пресметката на ревалоризацијата се врши во следниве случаи:

- при повлекување од употреба и отуѓување, или
- поради повторно вреднување со пораст на цените на производителите на индустриски производи.

Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста).

Ревалоризацијата на долгорочните средства поради нивно повторно вреднување се врши со примена на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика.

Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства се усогласуваат во согласност со извршената проценка до крајот на месецот кога средствата се повлекуваат од употреба, односно се отуѓуваат.

Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот до крајот на пресметковниот период, а за долгорочните средства кои се набавени во текот на пресметковниот период нивната состојба се множи со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од првиот ден на наредниот месец од месецот во кој е извршена набавката (вложувањето) до крајот на пресметковниот период.

Резултатот од ревалоризацијата на долгорочните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средства.

### **3.3 Побарувања и обврски**

Билансните позиции на побарувањата и обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

### **3.4 Парични средства**

Паричните средства се состојат од парични средства во денарска благајна, парични средства на сметка во деловна банка и парични средства на девизна сметка во деловна банка. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

### **3.5 Износи искажани во странска валута**

Трансакциите во странска валута се искажани во денари според официјалниот курс на НБРСМ на денот на трансакцијата.

Странските средства и обврски во билансот на состојба се искнижени во денари според официјалниот курс на денот на составување на билансот на состојба.

Билансот на успех ги вклучува нето странските курсни добивки и загуби кои се резултат на конверзијата на износите во странска валута во периодот кога се појавиле.

**Белешка 4**

(во илјади денари)

	2021	2020
<b>Приходи</b>	<b>32.497</b>	<b>36.283</b>
<b>ПРИХОДИ ОД ЧЛЕНАРИНИ, ПОДАРОЦИ, ДОНАЦИИ И ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ</b>	<b>26.532</b>	<b>29.740</b>
Приходи од членарини (придонеси), подароци и донации	26.522	29.740
Приходи од други извори	10	-
<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>31</b>	<b>-</b>
Приходи од услуги	31	-
<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
Приходи од позитивни курсни разлики	-	4
<b>ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>-</b>	<b>14</b>
Вонредни невообичаени приходи	-	14
<b>ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА</b>	<b>5.934</b>	<b>6.525</b>
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	5.934	6.525

Донациите се основен извор на приходи со кои се остваруваат целите на здружението.

Донаторите со кои се склучени договори и износи на префрлени средства во годината може да се видат во долната табела.

(во илјади денари)

Приходи по донатори	2021	2020
Фондација Отворено Општество Македонија	8.075	14.629
Град Скопје	1.560	2.100
Министерство за здравство	7.229	4.275
Мрежа за политики за дрога	38	48
Заедно посилни	826	1.834
УНИЦЕФ	5.155	4.265
Македонски центар за меѓународна соработка	294	931
Влада на РСМ	600	940
IDPC	162	-
THE GLOBAL INITIATIVE - VEREIN GEGEN TRANSNATIONALE ORGA	31	-
УНДП	1.240	384
Јувентас	274	-
Министерство за култура	61	-
ЕХРА	846	-
ОБСЕ	90	214
Општина Центар	30	-
AIDS HILFE	-	29
Отворена порта Скопје	-	91
Останато	11	-
<b>ВКУПНО ДОНАЦИИ</b>	<b>26.522</b>	<b>29.740</b>

**Белешка 5**

(во илјади денари)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Расходи</b>	<b>26.889</b>	<b>30.349</b>
<b>МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА</b>	<b>3.345</b>	<b>4.456</b>
Потрошени материјали	570	628
Потрошена енергија	334	384
Инвестиционо одржување на средствата	81	141
Други услуги	932	1.422
Превозни - транспортни услуги	106	155
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	2	84
Амортизација	-	41
Наемнини и комунални услуги	1.201	1.116
Други материјални расходи	119	485
<b>ДРУГИ РАСХОДИ</b>	<b>20.185</b>	<b>22.132</b>
Провизија за платен промет	154	140
Премии за осигурување	13	70
Дневници за службени патувања и патни трошоци	-	7
Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	-	102
Негативни курсни разлики	12	3
Членарини	10	23
Интелектуални и други услуги	782	935
Авторски хонорари	19.214	20.852
<b>ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ</b>	<b>1.432</b>	<b>2.179</b>
Други помошти и давања	1.432	2.179
<b>ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ</b>	<b>1.927</b>	<b>1.581</b>
Вкалкулирани плати	1.927	1.581
<b>ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	-	1

## Белешка 6

(во илјади денари)

### Материјални средства

<b>2020</b>	Градежни објекти	Опрема	Превозни средства	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>				
Состојба на 1.1.	3.988	5.350	2.516	11.854
Набавки во текот на годината	-	41	-	41
Отуѓување/расходување	-	-	-	-
Ревалоризација	-	18	-	18
Состојба на 31.12.	<b>3.988</b>	<b>5.409</b>	<b>2.516</b>	11.913
<b>Исправка на вредноста</b>				
Состојба на 1.1.	(587)	(5.136)	(2.516)	(8.239)
Амортизација за тековна година	(41)	(83)	-	(124)
Отуѓување/расходување	-	-	-	-
Ревалоризација	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	<b>(628)</b>	<b>(5.219)</b>	<b>(2.516)</b>	(8.363)
<b>Сегашна вредност 31.12.</b>	<b>3.360</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>3.550</b>

<b>2021</b>	Градежни објекти	Опрема	Превозни средства	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>				
Состојба на 1.1.	3.988	5.409	2.516	11.913
Набавки во текот на годината	-	-	-	-
Отуѓување/расходување	-	-	-	-
Ревалоризација	516	22	-	538
Состојба на 31.12.	<b>4.504</b>	<b>5.431</b>	<b>2.516</b>	12.451
<b>Исправка на вредноста</b>				
Состојба на 1.1.	(628)	(5.219)	(2.516)	(8.363)
Амортизација за тековна година	(40)	(67)	-	(107)
Отуѓување/расходување	-	-	-	-
Ревалоризација	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	<b>(668)</b>	<b>(5.286)</b>	<b>(2.516)</b>	(8.470)
<b>Сегашна вредност 31.12.</b>	<b>3.836</b>	<b>145</b>	<b>-</b>	<b>3.981</b>

### Белешка 6.1

(во илјади денари)

Нематеријални средства	2021	2020
<b>Набавна вредност</b>		
Состојба на 01.01.	146	-
Набавки во текот на годината	-	146
Отуѓување	-	-
Состојба на 31.12.	146	146
<b>Исправка на вредноста</b>		
Состојба на 01.01.	(146)	-
Амортизација за тековна година	-	(146)
Отуѓување	-	-
Состојба на 31.12.	(146)	(146)
<b>Сегашна вредност 31.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Белешка 7

*(во илјади денари)*

	2021	2020
<b>Побарувања од купувачи</b>	-	6
<b><u>ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</u></b>	-	6
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	-	6

### Белешка 8

*(во илјади денари)*

	2021	2020
<b>Останати побарувања</b>	133	179
<b><u>ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА</u></b>	122	168
Побарувања од работниците	122	168
<b><u>ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ</u></b>	11	11
Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор за дело и авторско дело	1	1
Побарувања за платен данок и придонеси од добивката	10	10

### Белешка 9

*(во илјади денари)*

	2021	2020
<b>Парични средства</b>	5.641	5.966
Жиро сметка	4.726	5.048
Благајна	23	23
Девизна сметка	892	895

### Белешка 10

*(во илјади денари)*

	2021	2020
<b>АВР</b>	-	-



**Белешка 11**

*(во илјади денари)*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Обврски кон добавувачите</b>	<b>166</b>	<b>217</b>
Добавувачи	16	77
Примени аванси	130	130
Примени краткорочни депозити	20	10

**Белешка 12**

*(во илјади денари)*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Останати обврски</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Белешка 13**

*(во илјади денари)*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ПВР</b>	<b>5.608</b>	<b>5.934</b>
Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година	5.608	5.934